

## ОГЛАС БР.05/2022 за продажба на движни и недвижни ствари

Ред. Бр.	РД/решение/тип на продажба	Опис	Процента/почетна вредност	Место и време на разгледување на стварите и одржување на јавна аукција/комерцијална продажба
<b>НЕДВИЖНИ СТВАРИ</b>				
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Регионална дирекција Струмица бр.28-177/4-1 Втора електронска јавна аукција	Градежно неизградено земјиште 11175 м2, К.П.652/7, И.Л.1389, (место викано - Под насип), КО Јосифово	7.658.000,00	Разгледување: Во секое време на <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> или во (место викано - Под насип), КО Јосифово од 16.05.2022 до 18.05.2022 г. од 9 до 13 ч. Јавна аукција: На 31.05.2022 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> Контакт лице УЈП: Љубица Покрајчева, тел.071/305-479
2	Регионална дирекција Струмица бр.28-177/2-1 Втора усна јавна аукција	Деловен простор 50м2, К.П.1976/1, И.Л.56851, КО Скопје, Центар 2	2.467.626,00	Разгледување: Во Скопје, Центар 2, ул. Салвадор Аљенде бр.53/1,П/1 од 16.05.2022 до 18.05.2022 г. од 9 до 13 ч. Усна јавна аукција: На 31.05.2022 г. од 11 до 13 ч., во просториите на РД Струмица Контакт лице УЈП: Љубица Покрајчева, тел.071/305-479
<b>ДВИЖНИ СТВАРИ</b>				
3	Регионална дирекција Прилеп бр.2719-28/7-7/9 Трета Усна слободна комерцијална продажба	Трафостаница Energoinvest/ BTS 4 10/04	/	Разгледување: Во Скопје ул.Првوماјска бр.9/9 на 13.05.2022 г. од 11 до 14 ч. Усна слободна комерцијална продажба: На 31.05.2022 г. од 11 до 13 ч., во просториите на РД Прилеп Контакт лице УЈП: Слободан Ивановски, тел.076/446-584
4	Регионална дирекција Струмица бр.28-177/3-2 Трета електронска јавна аукција	Постројка за дробење и сепарирање на кварцен песок, FAGRAM ,1980 година	1.154.772,00	Разгледување: Во секое време на <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> или во Струмица ул.Гоце Делчев бр.107, од 16.05.2022 до 18.05.2022 г. од 9 до 13 ч. Јавна аукција: На 31.05.2022 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> Контакт лице УЈП: Љубица Покрајчева, тел.071/305-479
5	Регионална дирекција Штип бр.28-37/1-1 Втора електронска јавна аукција	Машини за производство на текстилни производи и дополнителна опрема, количина 140, (машини за шиене, егглање, копчање, рупичарка, ибердек, стол за пеглање, за мотање конец, компресор, преса, бансек со маса и дополнителна опрема)	722.015,00	Разгледување: Во секое време на <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> или во Македонска Каменица ул. 14-ти јуни бб од 11.05.2022 до 18.05.2022 г. од 09 до 15 ч. Јавна аукција: На 31.05.2022 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> Контакт лице УЈП: Маре Данкова тел/075/248-278
6	Регионална дирекција Прилеп бр.2719-24/09/20/8 Втора електронска јавна аукција	Машина ЦНЦ 2006, MIKROSAM BREVETTO	1.050.000,00	Разгледување: Во секое време на <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> или во с.Гостиражни Долнени, во просториите на Резба ДОО на 13.05.2022 г. од 11 до 13 ч. Јавна аукција: На 31.05.2022 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> Контакт лице УЈП: Слободан Ивановски тел.076/446-584
7	Регионална дирекција Прилеп бр.2819-13/7-20 Петта Усна слободна комерцијална продажба	ПМВ BMW 535 D, PP-8885-AC, 2007 година	/	Разгледување: Во Прилеп ул.Стеван Димески Ништакот бр.5А, на 13.05.2022 г. од 11 до 13 ч. Усна слободна комерцијална продажба: На 31.05.2022 г. од 11 до 13 ч. во просториите на РД Прилеп Контакт лице УЈП: Слободан Ивановски, тел.076/446-584
		Машина, Дигитален струг-дребонг, бр.HARRIS SL 330	/	
		Апарат за мерење на зафатнина и точење на течни горива со три точочки места DRESSER WAYNE GLOBAL STAR LHR C33-33 VR1, 2017 година	/	
8	Регионална дирекција Штип бр.28-15/18-14 Петнаесетта електронска јавна аукција	Работна машина БУШАЛИЦА бр.2011321, 2011 година, DRC 100 CRAWLER, Турција	7.000.000,00	Разгледување: Во секое време на <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> или во Кратово Рудник Силекс неметали, МВ Црн Врв, од 12.05.2022 до 14.05.2022 г. од 9 до 15 ч. Јавна аукција: На 31.05.2022 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> Контакт лице УЈП: Маре Данкова, тел.075/248-278
9	Регионална дирекција Тетово бр.28-8/28-8/2-510-Г/2/1 Прва Усна слободна комерцијална продажба	ГРЕЈДЕР FRAUN FRISXS B, 40300, 1980 година (неисправен)	/	Разгледување: Во Куманово (во кругот на каменоломот, МВ Тикијарница), на 16.05.2022 г. Усна слободна комерцијална продажба: На 31.05.2022 г. од 11 до 13 ч. во просториите на РД Тетово Контакт лице УЈП: Бурим Адеми, тел.076/446-288
		ГЛОДАРКА ЗА АСФАЛТ, WIRTGEN 200 DC, 1999 година (неисправен)	/	
10	Регионална дирекција Тетово бр.28-8/27-8/ДДВ-787-Г/3/1 Прва Усна слободна комерцијална продажба	Линија за формирање и обликување на тетрапак пакување, за сокови со капацитет од 7000 литри на час	/	Разгледување: Во Ресен ул.Димитар Влахов бр.1 на 13.05.2022 г. Усна слободна комерцијална продажба: На 31.05.2022 г. од 11 до 13 ч. во просториите на РД Тетово Контакт лице УЈП: Бурим Адеми, тел.076/446-288
		Машина за цедење на овошје, RETTERUNASCHINEN, капацитет 2000 литри на час, 2016 година	/	

- ЈАВНА АУКЦИЈА** - За стварите кои се предмет на електронска ЈАВНА АУКЦИЈА (колона 1), може да учествуваат само оние лица кои успешно се регистрирале и претходно уплатиле депозит во висина од 10% од утврдената вредност на движните/недвижните ствари, најдоцна до 18.05.2022 година (среда), на трезорска сметка на Министерство на финансии 100000000063095, депозитна сметка на Управа за јавни приходи 0900515679-696-10, приходна шифра 725939, програма 20. Доколку депозитот е навремено уплатен, ќе добиете порака на вашата е-пошта (пријавена при регистрација за учество на електронската јавна аукција) дека ги исполнувате условите за учество на електронската јавна аукција. Откако ќе креирате свој кориснички профил, пријавата и регистрацијата за учество на електронската јавна аукција и на давање за движните/недвижните ствари можете да ги направите најдоцна до последниот рок за уплата на депозитот.  
Условите за учество на јавното на давање и Упатството за употреба на е-аукциите се објавени на веб порталот <http://e-aukcii.ujp.gov.mk>  
Јавна аукција ќе се одржи по електронски пат со електронски сервиси кои ги обезбедува УЈП. Учесникот кој дал најповолна понуда за движна ствар е должен веднаш да ја уплати разликата од купопродажната цена, а најповолниот купувач на недвижната ствар, во рок од 8 (осум) дена од денот на заклучување на електронската јавна аукција. Во спротивно, продажбата со решение се огласува за неважечка, а купувачот го губи правото на враќање на депонираниот депозит.  
*Сивариите се йродавааи йо системој видено-куйено, дојолнишелно рекламациии не се йримааи.*
- УСНА ЈАВНА АУКЦИЈА** - За стварите кои се предмет на УСНА ЈАВНА АУКЦИЈА: \*може да учествуваат само оние лица, кои йрејходно уйлйише дейоциј во висина од 10% од уйврденаиш вредноци на движнише/недвижнише сйвари најдоцна до 18.05.2022 година (среда) на йрезорска сметка на Минисйерсйво на финансии 100000000063095, дейоцијна сметка на Уйрава за јавни йриходи 0900515679-696-10, йриходна шифра 725939, йрограма 20. Сите заинтересирани лица кои го исполниле условот со уплата на депозит, ќе учествуваат на усната јавна аукција, која ќе се одржи во просториите на УЈП РД Струмица Одделение за наплата и управување со даночни долгови, на ден 31.05.2022 година (вторник) од 11 до 13 часот. Јавната аукција ќе биде одржана усно. Условите за учество на усното јавно на давање и уплатства за на давање ќе бидат дадени од страна на овластените службени лица од Управата за јавни приходи пред одржување на аукцијата и на денот на одржување на истата. Учесникот кој дал најповолна понуда за движна ствар е должен веднаш да ја уплати разликата од купопродажната цена, а најповолниот купувач на недвижната ствар, во рок од 8 (осум) дена од денот на заклучување на усната јавна аукција. Во спротивно, продажбата со решение се огласува за неважечка, а купувачот го губи правото на враќање на депонираниот депозит.  
*Сйвариите се йродавааи йо системој видено-куйено, дојолнишелно рекламациии не се йримааи.*  
На понудувачите чија понуда не е прифатена депозитот им се враќа по заклучувањето на јавната аукција. За истото ќе бидат известени со порака на нивната е-пошта.
- УСНА СЛОБОДНА КОМЕРЦИЈАЛНА ПРОДАЖБА** - Сите заинтересирани лица да достават понуди за усна слободна комерцијална продажба, понудата треба да се достави во затворен коверт со назнака **ПОНУДА ЗА СЛОБОДНА КОМЕРЦИЈАЛНА ПРОДАЖБА ПО ОГЛАС 05/2022 година (НЕ ОТВАРАЈ)** до УЈП РД Прилеп и УЈП РД Тетово, Одделение за наплата на долгови до ден 18.05.2022 година до 16 часот. Одржувањето на усната слободна комерцијална продажба - отворање на понудите е на ден 31.05.2022 година (вторник) од 11 до 13 часот. Во понудата потребно е да се достават податоци за контакт, телефон и е-пошт на кои на ден 31.05.2022 година ќе може да се известат лицето чија понуда е прифатена. *Сйвариите се йродавааи йо системој видено-куйено.*